

Финансиски извештаи и Извештај на независните ревизори

Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

31 декември 2012 година

Содржина

	страна
Извештај на независните ревизори	1
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатната добивка	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7



Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO
1000 Skopje
M.H.Jasmin 02 v - 1/7
Macedonia

T +389 2 3214 700
F +389 2 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на
Македонско Кредитно Биро АД, Скопје

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Македонско Кредитно Биро АД, Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото"), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2012 година, Извештај за сеопфатната добивка, Извештајот за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страниците 3 до 28.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи согласно сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои не содржат материјално значајни грешки како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи.

Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално значајни грешки во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, ја претставуваат објективно финансиската состојба на Друштвото на ден 31 Декември 2012 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Нагласок врз одредени прашања

Како што е опишано во Белешка 2.2, Друштвото исказа загуба од своето работење за деловната 2012 година во износ од 5,770 илјади Денари и на датумот на известување акумулираните загуби изнесуваат 25,354 илјади Денари.

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на презумпцијата дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото. Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во неограничен континуитет ќе зависи пред сè од можноста за изнаоѓање на континуираани извори на финансирање.

Овие финансиски извештаи не ги земаат во предвид корекциите и рекласификациите на евидентирањите износи на средствата и обврските кои што би биле неопходни доколку Друштвото не би продолжило со своите деловни активности во неограничена иднина.

Нашето мислење не е квалификувано во однос на горенаведеното прашање.

Скопје,
25 март 2013 година

Грант Торнтон ДОО


Директор
Ружа Филипчева




Овластен ревизор
Марјан Андонов

Извештај за финансиската состојба

	Бел.	31 декември 2012 000 мкд	31 декември 2011 000 мкд
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	4,132	8,239
		4,132	8,239
Тековни средства			
Побарувања од купувачи и останати побарувања	7	740	584
Парични средства и еквиваленти	8	397	460
		1,137	1,044
Вкупно средства		5,269	9,283
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал	9	1,845	1,845
Акумулирана (загуба)		(25,354)	(19,584)
		(23,509)	(17,739)
Обврски			
Нетековни обврски			
Позајмици со камата	10	27,279	26,085
		27,279	26,085
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	11	1,499	937
		1,499	937
Вкупно обврски		28,778	27,022
Вкупно обврски и капитал		5,269	9,283

Овие финансиски извештај се одобрени од раководството на Друштвото на 28 февруари 2013 година и се потпишани во негово име од:


Г-ѓа Славица Богоева
Главен Извршен Директор



Извештај за сеопфатната добивка

	Бел.	Година што завршува на	
		31 декември 2012 000 мкд	31 декември 2011 000 мкд
Приходи од извршени услуги	12	8,923	4,275
Трошоци за вработени	13	(3,309)	(3,409)
Депрецијација	5	(3,884)	(3,926)
Останати деловни трошоци	14	(4,300)	(2,372)
(Загуба) од оперативно работење		(4,570)	(5,432)
Финансиски приходи	15	-	1
Финансиски (расходи)	15	(1,194)	(1,181)
(Загуба) за годината пред оданочување		(5,764)	(6,612)
Данок на добивка	16	(6)	(1)
(Загуба) за годината		(5,770)	(6,613)
<i>Останата сеопфатна добивка/(загуба) за годината</i>		-	-
Вкупна сеопфатна (загуба) за годината		(5,770)	(6,613)

Извештај за промените во капиталот

	Акционерски капитал	Акумулирана (загуба)	Вкупно
На 01 јануари 2012 година	1,845	(19,584)	(17,739)
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-
<i>(Загуба) за годината</i>	-	(5,770)	(5,770)
<i>Останата сеопфатна добивка/(загуба)</i>	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна (загуба)</i>	-	(5,770)	(5,770)
На 31 декември 2012 година	1,845	(25,354)	(23,509)
На 01 јануари 2011 година	1,845	(12,971)	(11,126)
<i>Трансакции со сопствениците</i>	-	-	-
<i>(Загуба) за годината</i>	-	(6,613)	(6,613)
<i>Останата сеопфатна добивка/(загуба)</i>	-	-	-
<i>Вкупна сеопфатна (загуба)</i>	-	(6,613)	(6,613)
На 31 декември 2011 година	1,845	(19,584)	(17,739)

Извештај за паричните текови

	Белешки	Година што завршува на	
		31 декември 2012 000 мкд	31 декември 2011 000 мкд
Оперативни активности			
(Загуба) за годината пред оданочување		(5,764)	(6,612)
Корекција за:			
Депрецијација	5	3,884	3,926
Нето расходи/(приходи) од финансирање	15	1,194	1,180
Неамортизирана вредност на продадени основни средства	5	272	-
(Загуба) од оперативни активности пред промени во обртниот капитал		(414)	(1,506)
<i>Промена во обртниот капитал</i>			
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(162)	(379)
Обврски кон добавувачи и останати обврски		562	771
		(14)	(1,114)
Платени камати		-	(2)
Платен данок на добивка		-	(7)
Нето парични текови од оперативни активности		(14)	(1,123)
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема		(49)	-
Нето парични текови од инвестициони активности		(49)	-
Парични текови од финансиски активности			
Приливи од позајмици		-	1,570
Нето парични текови од финансиски активности		-	1,570
Нето промени кај парични средства и парични еквиваленти		(63)	447
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината	8	460	13
Парични средства и парични еквиваленти на крајот на годината	8	397	460